



pokrenibiznis.de

ВОДИЧ ЗА СИГУРЕН ПОЧЕТОК 07/10

Деловна сметка, буџет и резерва

Одделете ги паричните текови и препознајте ги празнините навреме.

ШТО ТРЕБА ДА РАЗБЕРЕТЕ

Вистинската одлука пред следниот чекор

01

Кога парите навистина пристигнуваат на сметката?

02

Кои фиксни трошоци се повторуваат секој месец?

03

Колку треба да се одвои како даночна резерва?

04

Што ако најголемиот клиент доцни со плаќањето?

ШТО АНАЛИЗИРАМЕ ЗА ВАС

Од отворени прашања до јасен и сигурен план

01

соодветна деловна сметка и врска со книговодство

02

почетни инвестиции, фиксни трошоци и приватни потреби

03

осумнеделен план на ликвидност

04

резерви за данок, плати и доцнења

ШТО ДОБИВАТЕ ПРЕКУ НАШИОТ ПРОЦЕС

Конкретен резултат наместо нерешени точки

01

јасно одделени приватни и деловни средства

02

реален почетен и месечен буџет

03

рано предупредување за недостиг на ликвидност

04

конкретни правила за резерви и плаќања

ПОДГОТОВКА ЗА ПРВИОТ РАЗГОВОР

Овие информации ни помагаат побрзо да бидеме прецизни

01

постојни сметки и договори

02

листа на фиксни трошоци

03

рокови за наплата

04

планирани набавки

Не мора сè да решите сами. Информациите служат за да ги разјасниме надлежностите, ризиците и правилниот редослед.

[Побарајте личен план →](#)

ОФИЦИЈАЛНИ ПОЧЕТНИ ИЗВОРИ

BMWK Finanzplanwww.existenzgruendungsportal.de/Redaktion/DE/So-gehts/Finanzierung/finanzplan-erstellen

Овој водич дава општи информации и не е правен или даночен совет за поединечен случај. Даночно советување обезбедува Steuerberater Turan-Wegner. Административните и книговодствените услуги ги реализира Clever Accounting во законски дозволениот обем.